



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 23 март 1992
Скопје

Број 18

Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 2.600 динари. Овој број чини 90
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

228.

Врз основа на член 75 ставовите 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за работните односи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата, одржана на 18 март 1992 година.

Број 08-1112/1
18 март 1992 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија, Стојан Андов, с. р.
Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ- ТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ број 20/90, 27/90 и 10/91), во членот 35 став 2 алинеите 3 и 4 се бришат.

Член 2

Во членот 36 по зборовите: „став 2“ се додаваат зборовите: „на овој закон“, се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3

Во членот 59 бројот „1991“ се заменува со бројот „1992“.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

229.

Врз основа на член 76 став 1 од Законот за вработувањето („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 32/87, 19/89, 36/89, 17/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 36/91), Собранието на Република Македонија на седницата, одржана на 18 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1992 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување за 1992 година изнесува 0,8% од утврдената основица.

Член 2

Обврзници за плаќање на придонесот за вработување се:

1. Работниците вработени во претпријатија, организации од општествени дејности, банки и други финансиски и осигурителни организации, задруги и други форми на соработка со странско лице, работни заедници и други организации и заедници, граѓански, правни лица, претставништва, други правни лица на странски фирми, дипломатско-конзуларни претставништва и кај работодавач.

2. Воените старешини во Армијата на Република Македонија, граѓанските лица на служба во Армијата и војниците по договор.

3. Работниците на привремена работа во странство за кои бившата СФРЈ и Републиката немаат склучено меѓудржавна спогодба за социјално осигурување;

4. Работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, односно со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните.

Член 3

Како основица за пресметување на придонесот за вработување се зема:

1. За обврзниците од член 2 точките 1 и 2 на оваа одлука, личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход.

2. За обврзниците од член 2 точка 3 на оваа одлука, просечниот личен доход остварен во стопанството на Републиката во претходната година зголемен со планираната стапка на пораст на личен доход за тековната година.

3. За обврзниците од член 2 точка 4 на оваа одлука, основицата според која се плаќа данок од личен доход.

4. За обврзниците од член 2 точка 4 на оваа одлука кои данокот го плаќаат во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 5% од паушалниот износ на данокот.

Член 4

Плаќањето на придонесот за вработување се врши:

1. За обврзниците од член 3 точка 1 на оваа одлука, при исплатата на личниот доход;

2. За обврзниците од член 3 точка 2 на оваа одлука, пред заминувањето на работа во странство;

3. За обврзниците од член 3 точка 3 на оваа одлука, со плаќањето на данокот од личен доход и

4. За обврзниците од член 3 точка 4 на оваа одлука, со плаќањето на данокот утврден во паушалниот износ.

Член 5

Средствата од придонесот за вработување се уплатуваат на сметка на Републичкиот завод за вработување.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1113/1 Претседател
18 март 1992 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с. р.

230.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за републичките надоместоци за одделни производи („Службен весник на Република Македонија“, број 23/91, 34/91, 37/91, 44/91, 47/91, 49/91 54/91 и 4/92), членот 4 се менува и гласи:

„Средствата од член 2 на оваа одлука обврзниците на надоместокот ги уплатуваат во Републичкиот буџет, во рок и на начин пропишан за пресметување и плаќање на данокот на промет“.

Член 2

Во член 5 ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат:

„Исплатата на правото на регрес од став 1 на овој член го врши Министерството за стопанство, врз основа на поднесената документација“.

Министерството за стопанство составува вкупна пресметка и доставува барање до Министерството за финансии за преведување на средства за исплата на регрес периодично“.

Член 3

Во член 7 ставот 1 се брише.

Член 4

по член 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

– За износот на наплатените средства на име надомест на малопродажната цена на моторните бензински и дизел горива според член 2 на оваа одлука од 1 јануари 1992 година до почетокот на применувањето на оваа одлука, се намалуваат обврските во Републичкиот буџет за 1992 година што се намираваат од средствата на надоместокот“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1992 година.

Број 23-914/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

231.

Врз основа на член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/90), по предлог на Министерството за финансии, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. Висината на дневниците за службено патување во Република Словенија и Република Хрватска да се пресметува согласно точка 140 од Решението за измени на решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и на Сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/91) односно „Сите други држави – за сите места – 54 САД долари“.

2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-919/1
12 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

232.

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

1. За републички советник во Министерството за правосудство и управа се именува д-р Ванчо Проевски, досегашен републички советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-691/1
20 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

233.

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За републички советник во Министерството за внатрешни работи се именува Димитар Шенов, досегашен заменик на министерот за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-692/1
20 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

234.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Јордан Арсовски се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-657/1
24 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

235.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Виктор Танаскоски се разрешува од должноста помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-658/1
24 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

236.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Јорданчо Којзаклиев се разрешува од должноста помошник на министерот за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-659/1
24 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

237.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Тихомир Николовски се разрешува од должноста советник на републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-660/1
24 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

238.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Реџеп Муслиу се разрешува од должноста советник на републичкиот секретар за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-661/1
24 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

239.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕ-
РОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. За помошник на министерот за внатрешни работи се назначува Алексо Донеvски, досегашен началник на Управата на СДБ за град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-662/1
24 февруари 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

240.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на министерот за внатрешни работи се назначува Славко Саздов, досегашен раководител на Отсекот за илден валутно работење во Љубљанска банка – Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-664/1
24 февруари 1992 година Претседател на Владата,
Скопје д-р Никола Кљусев, с.р.

241.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на министерот за внатрешни работи се назначува Дијана Тафчиевска, досегашен началник на Управата за правни и кадровски работи во Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-663/1
24 февруари 1992 година Претседател на Владата,
Скопје д-р Никола Кљусев, с.р.

242.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За советник на министерот за внатрешни работи се назначува Јордан Арсовски, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-665/1
24 февруари 1992 година Претседател на Владата,
Скопје д-р Никола Кљусев, с.р.

243.

Врз основа на член 153 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 1992 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За советник на министерот за внатрешни работи се назначува Стојан Ристов, досегашен советник во Министерството за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-666/1
24 февруари 1992 година Претседател на Владата,
Скопје д-р Никола Кљусев, с.р.

244.

Врз основа на член 74-в и 74-д од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 9/78, 43/78, 35/85, 17/91 и 38/91) и Макроекономската политика на Република Македонија во 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/92), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1992 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО 1992 ГОДИНА

ВОВЕД

Рецесивните економски движења присутни во последната деценија продолжуваат и во 1992 година поради што ќе дојде до значително влошување на општите услови на стопанисување, ограничување на распределбата и потрошувачката и кумулирање на социјалните проблеми кои не ќе можат да се разрешат во покус рок.

Стагнантната, а во одделни периоди и негативна динамика на стопанскиот растеж, со изразито ниско ниво на општествен производ по жител ќе создаде и во оваа година проблеми во одржувањето на производната активност, инвестирањето од сопствени извори, ангажирањето на работоспособното население и реалното опаѓање на животниот стандард на населението. Со стојбите уште повеќе се влошуваат со интензивирање на инфлаторните движења со тенденција да добијат хиперинфлаторни карактеристики што директно ќе се одрази на натамошното реално опаѓање на платите а со тоа и на одделните видови социјални примања. Тоа ќе доведе до зголемување на бројот на граѓаните кои ќе се најдат на границата на социјална издржливост и на кои ќе им биде неопходна определена социјална заштита.

Во вакви услови остварувањето на социјалната политика ја наметнува потребата од преземање на поефикасни мерки и активности, пред сè насочени кон обезбедување на социјалната сигурност на граѓаните и нивните семејства и натамошно спречување на социјалните тензии. Во таа смисла социјалната политика првенствено треба да ја има социјално-заштитната функција преку која ќе се обезбеди заштита на животниот стандард на социјално загрозеното население.

Мерките на социјалната политика ќе поаѓаат пред сè од трудот и резултатите од трудот на кои треба да се засновува социјалниот статус на секое домаќинство односно на вработените и работноспособните членови на домаќинството. Имено, платата ќе го обезбедува задоволувањето на основните животни потреби и ќе стане стимулативен фактор на зголемување на економичноста, рентабилноста и продуктивноста на трудот, преку поефикасното користење на трудот и расположивите капацитети. Со новиот систем на колективното договарање во областа на платите се менува улогата на претпријатието во остварувањето на социјално – заш-

титните функции. Со тоа претпријатието треба да ја има основната функција да создава доход и добивка, успешно да стопанисува со средствата прилагодувајќи се кон новите пазарни услови на стопанисување, да создава услови за нови вработувања и слично, а само во одделни сегменти преку своите програми да ја остварува и социјалната функција врз принципот на взаемност и солидарност.

Со примена на колективните договори преку обезбедувањето на најниската цена на трудот за одделни степени на сложеност всушност се овозможува материјална и социјална сигурност на работникот и на неговото семејство. При тоа, со зголемувањето на доходот и добивката, а со тоа и на платите ќе дојде до јакнење на материјалната основа за задоволување на личните, општествени и заеднички потреби со што работникот со својот труд ќе обезбеди материјална и социјална сигурност за себе и за своето семејство. На тој начин ќе се создадат услови заштитната функција на социјалната политика да се сведе само на оние категории од населението кои со својот труд не ќе бидат во можност да обезбедат материјална и социјална сигурност односно од објективни причини не ќе можат да бидат продуктивно ангажирани и не ќе можат да го обезбедат задоволувањето на своите потреби.

Тргувајќи од ваква основа на социјалната политика што ќе се остварува во Републиката во текот на 1992 година мерките што се предвидуваат со оваа програма пред сè се насочени на заштитата на стандардот на работниците со најниски лични доходи, невработените лица, пензионерите – корисници на најниска пензија, корисниците на социјална и детска заштита, ученикот и студентскиот стандард и боречко – инвалидската заштита.

I. СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНО НИВО

Во услови на спроведување на новата концепција на општествено-економскиот развој заснована на промените на стопанскиот систем и преминот кон стопанисување прилагодено на пазарни услови, заштита на социјално – загрозеното население претставува едно од приоритетните задачи во Републиката. Основен предуслов претставува обезбедувањето на материјалната сигурност на граѓаните во Републиката што претпоставува утврдување на договорено ниво на социјална сигурност, односно социјален минимум на корисниците на ова право. Во таа смисла се предвидува воведување на определено социјално заштитно ниво за граѓаните во Републиката како минимум на социјална сигурност за едно домаќинство.

Имајќи го предвид обемот на потребните средства за обезбедување на минимумот на социјалната сигурност и можностите на Републиката за обезбедување на соодветен обем на средства, социјално заштитното ниво се утврдува во висина од:

- 15% од просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на Републиката во претходното тримесечје, по член на домаќинството за сите граѓани во Републиката;

- за едночлените домаќинства социјално – заштитното ниво се утврдува на ниво од 25% од просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на Републиката во претходното тримесечје.

Право на социјално заштитно ниво остварува член на домаќинство чии вкупни месечни приходи се помали од висината на утврденото социјално заштитно ниво.

Износот на надоместокот до висината на социјално заштитното ниво за домаќинството се утврдува тримесечно како разлика помеѓу вкупните просечни месечни приходи на сите членови на домаќинството по сите основи и висината на социјално заштитното ниво на сите членови на домаќинството.

Исплатата на надоместокот до висината на социјално заштитното ниво се врши месечно во паричен износ. Право на надоместокот остваруваат најмногу пет члена на домаќинството.

Како приходи врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството за остварување на право на социјално заштитното ниво, се сметаат приходите кои ги остваруваат сите членови на домаќинството во претходното тримесечје по сите основи:

- чистиот личен доход, надоместоците на личен доход и другите примања по основа на работен однос;
- пензиско и инвалидското осигурување (старосна пензија, инвалидска – семејна и сл.);
- парични надоместоци, односно парични помошти за време на привремена невработеност;
- детски додаток;
- ослободување од плаќање на трошоците во организациите за предучилишно образование и воспитание и трошоците за дневно сместување во друго семејство;
- примања по основ на социјална заштита (постојана парична помош, еднократна парична помош, додаток на соуживател и др.);
- примања по основ на боречко – инвалидска заштита, помошти на семејствата чиј хранител се наоѓа на задолжителна воена служба и цивилните инвалидни;
- субвенционирање на станарините, односно трошоците за становање и др;
- примање по основ на имот и имотни права;
- приходи по основ на вршење на земјоделска дејност;
- примања од вршење на дополнителна стопанска дејност со личен труд;
- примања по основ на вршење професионална дејност;
- примања по основ на привремена работа во странство;
- алиментации, стипендии, кредити и други приходи согласно законот;
- други приходи.

Приходот по член на домаќинство се утврдува на секои три месеци и претставува основица за остварување на правото на надоместокот на домаќинството до висината на социјално заштитното ниво.

Правото на надоместокот до висината на социјално заштитното ниво не може да го оствари домаќинството чии членови, освен куќата или станот во кој живеат, поседуваат друга семејна куќа или стан, викендичка, моторно возило или обработливо земјиште до определена големина како и домаќинствата чии членови обавуваат самостојна стопанска или професионална дејност.

Правото на надоместокот не може да го оствари работоспособно а невработено лице кое уредно не се пријавува во Заводот за вработување најмалку 3 месеци или одбило понуда за вработување, преквалификација или стручно оспособување.

Правото на надоместок се остварува со поднесување на барање до Центарот за социјална работа, за невработените лица во Заводот за вработување, а за корисниците на пензија во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Центарот за социјална работа, Заводот за вработување, односно Фондот за пензиско и инвалидско осигурување определува еден член од домаќинството како носител на правото и издава соодветно решение.

II. МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТНО НИВО

1. Владата на Република Македонија ќе донесе посебна одлука за начинот и постапката за остварување

на правото на социјално заштитното ниво, поблиски критериуми и мерила за негово остварување, како и за приходите врз основа на кои се утврдува материјалната состојба на домаќинството.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Месец дена по донесување на Програмата

2. Од Буџетот на Републиката ќе се обезбедат 3,0 милијарди динари за остварување на оваа програма.

НОСИТЕЛ: Министерство за финансии

РОК: Континуирано

3. Ќе се пропише образец за водење единствена евиденција за корисниците на надоместокот за остварување на социјално заштитното право.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Месец дена по донесување на Програмата

III. ДРУГИ МЕРКИ

Имајќи ги предвид актуелните состојби во областа на животниот стандард во Републиката, во функција на заштита на социјално загрозеното население во текот на 1992 година ќе се преземат мерки и тоа:

1. Ќе се интензивираат активностите околу донесувањето на единствен општ колективен договор за стопанството и вонстопанските дејности во Републиката, како и на гранските колективни договори.

Со колективниот договор ќе се утврди, покрај другото, и цената на работната сила по одделни степени на сложеност односно цената на трудот со која ќе се обезбедува материјална и социјална сигурност на работникот и неговото семејство. При тоа, ќе се донесе единствена методологија со која ќе се утврди платата како најниска цена на трудот под која не можат да се исплатуваат платите за остварените резултати на трудот.

НОСИТЕЛ: Учесници на колективното договарање

РОК: I полугодие 1992 година

2. Ќе се процени потребата од измена на Законот за фондовите за заеднички резерви во смисла на зголемување на стапката за издвојување средства во Републичкиот фонд за заеднички резерви, како и обезбедување на побрза и поажурна наплата на позајмените средства со што ќе се овозможи непречено функционирање на фондот за намените утврдени со законот.

НОСИТЕЛ: Министерство за финансии во соработка со Стопанска комора на Македонија и Министерство за труд и социјална политика

РОК: I полугодие 1992 година

3. Ќе се донесе Програма за обезбедување на правата на работниците за чија работа престанува потребата заради структурно прилагодување на стопанството, во 1992 година, со која ќе се утврди начинот и постапката на остварувањето на со закон утврдените права.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: I тримесечје 1992 година

4. Републичкиот завод за вработување со посредување со правните лица ќе се ангажира за вработувањето на невработените лица на кои работниот однос им престанал поради примената на Законот за санација и престанок на организацијата и тоа преку исплата на неисплатениот дел од паричниот надоместок на кои има право работникот според Законот, на организацијата која повторно ќе го вработи.

НОСИТЕЛ: Републички завод за вработување

РОК: Континуирано

5. Ќе се преземат мерки со билатерални договори да се обезбедат трајни решенија за исплата на пензиите кои се остварени во другите републики.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: I полугодие 1992 година

6. До донесување на новиот Закон за социјална заштита правото на паричен надоместок за носителот на правото, за корисникот на додатокот за соуживателот, за корисникот на паричниот надоместок за помош и нега од друго лице и надоместок за лицата сместени во друго семејство ќе се остварува согласно постојните прописи.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: До донесување на Законот

7. Ќе се согледаат можностите за пореално утврдување на потребите на корисниците сместени во установите за социјална заштита и на лицата сместени во друго семејство и нивно усогласување согласно прописите заради пореално утврдување на трошоците околу згрижувањето, како и да се изнајдат други порационални форми на вонинституционални облици на социјална заштита на граѓаните (преку црвениот крст, верските заедници, донаторството и сл.).

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: Во текот на годината

8. Ќе се продолжи со субвенционирање во цената за сместување на децата во организациите за предучилишно воспитување и образование за вработените со ниски лични примања, а особено на оние на кои им престанал работниот однос поради стечај односно ликвидација на организацијата.

НОСИТЕЛ: Министерство за труд и социјална политика

РОК: I полугодие 1992 година

9. Во областа на ученичкиот и студентскиот стандард, при селективното регресирање во трошоците на исхраната и сместувањето, како и доделување на кредити и стипендии, ќе се поаѓа од материјалната состојба на домаќинството и успехот во студирањето, односно учењето.

НОСИТЕЛ: Министерство за образование и физичка култура

РОК: Во текот на годината

10. Ќе се врши селективна исплата на средствата што ќе се користат за бесплатни учебници како и за одмор и рекреација на учениците, зависно од материјалната положба на учениците, и ќе се согледа можноста за зголемување на бројот на корисниците на овие права.

НОСИТЕЛ: Министерство за образование и физичка култура

РОК: Континуирано

11. До донесувањето на новиот Закон за станбени односи ќе се продолжи со субвенционирање на станарината на корисниците на станарско право кои се со ниски приходи, врз основа на постојните критериуми утврдени во општините. Корисниците на социјална заштита и натаму да бидат ослободени од обврската за плаќање на станарина.

НОСИТЕЛ: Министерство за урбанизам, градежништво сообраќај и екологија

РОК: До донесување на Законот

12. Со Законот за станбени односи да се дефинира начинот на обезбедување на потребните средства за субвенционирање на станарината како и основните принципи и критериуми за субвенционирање на станарината на носителите на станарско право со пониски примања во домаќинството.

НОСИТЕЛ: Министерство за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија

РОК: I полугодие 1992 година

13. Со Законот за станбени односи да се утврдат основните начела за остварување на пошироката солидарност во станбената област, при што да се утврди начинот и критериумите на користење на становите за солидарни цели за домаќинства со ниски приходи.

НОСИТЕЛ: Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија

РОК: I полугодие 1992 година

14. За заштита на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните во смисла на редовно снабдување на пазарот во Републиката со одделни витални производи, во текот на годината по укажана потреба ќе се интервенира од републичките стокови резерви и од увоз со основните прехранбени производи (брашно, шеќер, масло за јадење и сл.).

НОСИТЕЛ: Министерството за стопанство

РОК: Континуирано

IV. СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За остварување на правото на социјално заштитно ниво и за остварување на паричниот надоместок за основните права од социјалната заштита потребните средства изнесуваат:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. За социјално заштитното ниво на околу 48.000. домаќинства | 2,7 милијарди дин. |
| 2. За паричен надоместок на корисниците на основните права во социјалната заштита (околу 10.000 корисници) | 0,3 милијарди дин. |

ВКУПНО: 3,0 милијарди дин.

Пресметките за остварување на правото на социјално заштитното ниво се правени за седум месеци од 1992 година и врз основа на просечниот месечен чист личен доход во стопанството на Републиката што ќе се оствари во периодот јануари – март 1992 година. Натомошното усогласување на правата и потребните средства ќе зависи од динамиката на порастот на личните доходи во текот на годината.

Потребните средства ќе се обезбедуваат континуирано во текот на годината од Буџетот на Републиката.

V. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА

1. Се задолжуваат носителите на активностите на оваа програма редовно и континуирано да ги следат состојбите и да преземаат потребни мерки за нејзино спроведување.

2. Се задолжува Министерството за труд и социјална политика да ги следи активностите во остварувањето на мерките од оваа програма и по потреба да ја информира Владата на Република Македонија за нејзиното спроведување, како и за преземање на дополнителни мерки за заштита на животниот стандард.

3. Оваа програма да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-678/1

6. март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

245.

Врз основа на член 17 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90, 27/90 и 10/91) и Макроекономската политика на Република Македонија за 1992 година („Службен весник на РМ“ бр. 13/92). Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1992 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЧИЈА РАБОТА ПРЕСТАНУВА ПОТРЕБАТА ЗАРАДИ СТРУКТУРНО ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СТОПАНСТВОТО, ВО 1992 ГОДИНА

ВОВЕД

Промените во економскиот, стопанскиот и политичкиот систем нужно претпоставуваат и соодветни промени во социјалната политика. Досегашните искуства покажуваат дека без адекватни социјални програми не е можно успешно прилагодување кон општествените промени и надминување на економската, политичката и општествената криза.

Во концепцијата на новата социјална политика неопходно е да се обезбеди социјалната политика да постане интегрален дел на развојната и економската политика заснована на промените во стопанскиот систем насочени кон оспособување на стопанството за развој во услови на делување на економските и пазарните законитости.

Досегашната активност во насока на дефинирање нова концепција на општествено – економскиот развој, сопственичкото и производственото реструктурирање, преминување на пазарни услови на стопанисување, укинување на непродуктивните работни места и сл., се следени со крупни промени на планот на вработеноста и вработувањето, во структурата на работната сила, материјалната состојба на вработените и условите за работа.

Овие процеси во полна мера ја разоткриваат прикриената невработеност и неминовно покренуваат процес на ослободување на вишокот на работници. Покрај тоа, прилагодувањето кон пазарните услови на стопанисување а во врска со тоа, и процесот на структурното прилагодување на стопанството, доведува до гаснење на нерентабилните стопански субјекти и пораст на невработеноста по тој основ.

Во вакви услови изнаоѓањето оптимални и ефикасни решенија значително е отежнато, помеѓу другото, и поради неповолната и нефлексибилна стопанска структура во Републиката, ниското ниво на продуктивноста на трудот и ефикасност во работењето, недоволен обем на инвестиции итн.

Заради ублажување на ваквите негативни состојби, неопходно е и оваа година да се донесе програма со која се предлагаат решенија за работниците за чија работа престанува потребата со основна цел обезбедување на нивна материјална и социјална сигурност, што всушност претставува продолжение на активностите содржани во програмите во 1990 и 1991 година.

I

Состојби со невработеноста во Републиката

Според расположивите податоци од декември 1991 година бројот на евидентирани лица кои бараат работа во Републиката изнесува 166.873 лица, што во однос на бројот на лицата од декември 1990 година претставува зголемување од 4,75%. Ова значи дека состојбите со невработеноста и натаму се неповолни.

На ова се надоврзува мошне неповолната состојба со вишокот на работниците за чија работа престанува потребата. Според направеното аналитичко согледување и врз основа на доставените податоци од одделни општини и правните лица во 1991 година вкупниот вишок на вработените во Републиката изнесува околу 55.000 работници.

Меѓутоа, треба да се има предвид дека состојбите со вишокот на вработените можат да бидат променливи

бидејќи се работи за мошне комплексен проблем што зависи од низа фактори кои можат да влијаат на зголемувањето, односно намалувањето на вишокот на вработените.

Вака утврдениот вишок на работници кумулиран повеќе години наназад не може да се очекува во пократок период целосно да се разреши, туку започнатиот процес да продолжи и натаму во рамките на материјалните можности, односно да се создадат услови за континуирано разрешување на проблемот.

Со програмите за 1990 и 1991 година со средствата партиципирани од Републичкиот буџет разрешено е прашањето на 4335 лица преку остварување на правото на пензија со докуп на стаж и на 4650 лица преку исплата на испратнина од 24 просечни лични доходи.

Покрај тоа, одделни правни лица проблемот со вишокот работници, делумно или во целост го решаваа користејќи исклучиво сопствени извори на средства.

Во сегашната фаза на општествено економскиот развиток, преку програмата ќе се настојува да се обезбеди одредено ниво на материјална и социјална сигурност на вишокот на работниците и создавање услови за нивно што побрзо вклучување во процесот на работата.

Меѓутоа, основна и долгорочна определба за решавање на проблемот на вишокот на вработените е негово продуктивно ангажирање, преку реализирање на нови инвестициони програми со кои би се поттикнало реструктурирањето на производството, воведување современа технологија, модернизација на капацитетите, понатамошен развој на малото стопанство, поттикнување на побрзиот развој и модернизација на земјоделството и сточарството, туризмот, угостителството, сообраќајот и другите услужни дејности и сл.

II

Права на работниците за чија работа преставала потребата

Социјалната сигурност на вишокот на вработените, односно заштитата на нивните права, е утврдена во Законот за основните права од работниот однос, Законот за работните односи и Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија.

Со овие прописи е предвидено дека на работникот не може да му престане работниот однос, доколку со технолошки и други унапредувања со кои се придонесува за зголемување на продуктивноста на трудот и се зголемува успехот на правното лице, ќе престане потребата за негова работа додека не му се обезбеди друго работно место, кое одговара на неговото знаење и способности, односно работната способност, или пак на друг начин не му се обезбеди остварување на едно од правата, и тоа:

- право на работа во друго правно лице, врз основа на спогодба на надлежните органи, на работно место кое одговара на неговото знаење и способност, односно работна способност;

- право на преквалификација или доквалификација за работа на работно место во истото или во друго правно лице, во степенот на стручната подготовка на работникот, односно неговото знаење и способности;

- право на докуп на стаж најмногу до пет години пензиски стаж за исполнување на условите за остварување на право на старосна пензија;

- право на еднократен надомест во вид на испратнина во височина од најмалку 24 просечни лични доходи на работниците во правното лице, ако работникот писмено изјави дека сака да му престане работниот однос и дека со тие средства трајно го решава своето натамошно работно ангажирање, под услови и на начин утврден во Законот;

– работникот на кого не му е обезбедено едно од наведените права, има право на паричен надоместок најмалку во височина на загарантираниот личен доход, додека не се стекнат условите за остварување на правото, а најдолго до две години.

III

Мерки и задачи

За создавање услови за обезбедување материјална и социјална сигурност на вишокот на работниците, неопходно е да се превземат соодветни мерки на ниво на претпријатијата, заводите за вработување и Републиката, и тоа:

1. Претпријатијата и другите правни лица кој врз основа на сопствена програма за технолошки и други унапредувања и во согласност со законот, колективниот договор и општиот акт ќе утврдат вишок на работници, ќе донесат и програма за нивно повторно вработување и обезбедување на другите со закон утврдени права.

НОСИТЕЛ: Претпријатијата и другите правни лица

РОК: Континуирано

2. Републичкиот завод за вработување во соработка со претпријатијата и другите правни лица, кои врз основа на програмата за технолошки и други унапредувања и во согласност со законот, колективниот договор и општиот акт утврдиле вишок на работници, ќе организира преквалификација или доквалификација на овие работници во случаите каде на тој начин е можно да се обезбеди повторно работно ангажирање.

НОСИТЕЛ: Републичкиот завод за вработување во соработка со претпријатијата и другите правни лица

РОК: Континуирано

3. Со измени и дополнување на Законот за даноци од граѓаните ќе се предложат стимулативни временни даночни олеснувања за поттикнување на поголемо вработување во приватниот сектор (производство, преработка, занаетчиство, туризам и друго) и индивидуалното земјоделство и сточарство, на работниците за чија што работа престанала потребата.

НОСИТЕЛ: Министерството за финансии

РОК: До крајот на прво полугодие

4. Во рамките на даночниот систем да се согледа можноста за утврдување законски решенија со кои би се овозможило претпријатијата и другите правни лица во сите форми на сопственост и лицата кои обавуваат дејност со личен труд, кои преземаат технолошки и економски вишоци или работници на кои работниот однос им престанал поради стечај и ликвидација, зависно од бројот на нововработените, да остварат даночни олеснувања во плаќањето на данок од личен доход.

НОСИТЕЛ: Министерството за финансии

РОК: Во текот на годината

IV

Утврдување на потребните средства и нивно обезбедување

1. Утврдување на потребните средства.

Со оглед на значително отежнатите услови во кои се спроведува програмата, а за да би се задржала динамиката во решавањето на проблемот со вишокот на вработените од претходните години, за 1992 година за околу 5.650 работници ќе бидат потребни вкупно околу 1.555,0 милиони динари.

Потребните средства се утврдуваат по одделни намени, и тоа:

- 2.1. За испратнината во еднократен износ од 24 просечни лични доходи од средствата од Буџетот на

Републиката (во натамошниот текст: републички средства) ќе се обезбедуваат средства во висина од 60% од просечниот чист личен доход во стопанството на Републиката остварен во последните три месеци. По овој основ правото ќе го остварат околу 2.150 работници, за што се потребни 632,0 милиони динари.

2.2. За преквалификација или доквалификација од републичките средства ќе се обезбедуваат средства во висина од 50% од просечниот чист личен доход во стопанството на Републиката остварен во последните три месеци и соодветните даноци и придонеси од личниот доход. По овој основ правото ќе го остваруваат околу 2700 работници, за што се потребни 133,0 милиони динари.

2.3 За вработување на работниците на кои им престанал работниот однос поради стечај и ликвидација на правното лице при исплатата на еднократен надомест на правното лице кое ќе ги вработи, 60% од 24 просечни чисти лични доходи во стопанството на Републиката остварени за последните три месеци, ќе се обезбедуваат од Републичките средства. По овој основ правото ќе го остварат околу 800 работници, за што се потребни 235,0 милиони динари.

Останатиот дел од потребните средства по наведените основи ќе го утврдуваат правните лица корисници на републичките средства.

2. Обезбедување на средствата

Средствата за остварување на правата утврдени со оваа програма се обезбедуваат од:

2.1. Буџетот на Републиката во износ од 1.000,0 милиони динари.

НОСИТЕЛ: Министерството за финансии

РОК: Континуирано во текот на годината.

2.2. правните лица во износ од 555,0 милиони динари.

НОСИТЕЛ: Правните лица

РОК: Континуирано во текот на годината

V

Услови и начин на користење на Републичките средства

Републичките средства се водат во Министерството за труд и социјална политика.

Средствата се користат без обврска за враќање. Истите се наменски и можат да се користат исклучиво за остварување на утврдените права, на начин и постапка утврден со оваа програма.

Утврдувањето на бројот на вишокот на работниците за чија работа престанува потребата поради технолошки и други унапредувања во правното лице се врши согласно постапката и критериумите утврдени во Законот за работните односи и Колективниот договор.

Правните лица можат да користат дел од републичките средства врз основа на Програма за обезбедување на правата на работниците за чија работа престанува потребата, одлука за престанување на потребата од работа на работниците и Барање, кои се доставуваат до Министерството за труд и социјална политика.

Програмата, согласно Законот за работните односи, задолжително треба да содржи: попис на работниците за чија работа престанала потребата, право кое на работникот му се обезбедува, потребни средства за остварување на правата и изворите на средствата за овие намени.

Одлуката за престанување на потребата од работа на работниците треба да биде донесена од надлежниот орган по претходно прибавено мислење од синдикатот, кој е должен истото да го достави во рок од 30 дена.

Барањето треба да ја содржи пресметката за потребните средства за остварување на правата на работниците за чија работа престанува потребата и посебно делот кој треба да се обезбеди од републичките средства во соодноси утврдени во оваа програма.

Остварувањето на програмата и барањето од правните лица, ќе се усогласува со обемот на средствата што ќе се обезбедат за реализација на оваа програма.

Правните лица кои ќе ги вработуваат работниците на кои им престанал работниот однос поради стечај и ликвидација доставуваат до Министерството за труд и социјална политика посебна Програма за повторно вработување на работниците на кои им престанал работниот однос поради стечај и ликвидација.

Користењето на републичките средства по одделни основи се врши на следниот начин, и тоа:

1. За еднократен паричен надомест во вид на испратнина

– Правното лице при доставување до Министерството за труд и социјална политика на Програмата, Одлуката и Барањето, доставува и список на работниците кои се согласиле да користат еднократен паричен надомест во вид на испратнина и соодветна пресметка на потребните средства за остварување на ова право за намените утврдени во член 16 од Законот за работните односи. При тоа, во пресметките не може да бидат земени предвид работници кои исполнуваат еден од условите за остварување на правото на старосна пензија, работниците кои исполнуваат услови за предвремена пензија и 36 месеци пред да исполнат услови за предвремена пензија, како и работниците со помалку од 2 години работен стаж;

– Министерството за труд и социјална политика, врз основа на доставените документи издава согласност за учество во исплатата на еднократните испратнини;

– Правното лице на работниците наведени во списокот за кои има добиено согласност им издава решенија за престанок на работниот однос, им го исплатува делот што според Законот, колективниот договор и оваа програма е должна да го обезбеди, и работниците ги одјавува во Заводот за вработување. Во рамките на оваа постапка Заводот за вработување проверува дали доставените пријави за одјава на работниците по овој основ се во рамките на критериумите од оваа програма и при тоа соодветниот список го заверува со печат и потпис на овластеното лице и искористеното право го евидентира во работната книшка на секој работник;

– Правното лице заверениот список, податоците за жиро сметката како и потврда дека делот што е должно да го подмири правното лице е подмирен, ги доставува до Министерството за труд и социјална политика најкасно во рок од 30 дена од денот на добивањето на согласноста;

– Министерството за труд и социјална политика врз основа на добиената документација врши уплата на соодветниот републички дел на жиро сметката на правното лице од која веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена средствата им се исплаќаат на работниците за кои е добиена согласност. Пресметката на републичкиот дел од средствата се врши во висина од 60% од просечниот чист личен доход во стопанството на Републиката остварен во последните три месеци, утврден на денот на издавањето на согласноста.

Кога работникот за чија работа престанува потребата го користи правото на еднократен надомест во вид на испратнина заради вработување кај друго правно лице по пат на спогодба, потребно е да се достави покрај горенаведените документи и спогодбата склучена помеѓу правното лице во која работниците се прогласени за вишок и правното лице кое истите работници трајно ги ангажира, при што соодветниот дел од

републичките средства се уплатуваат на правното лице кое ги вработува работниците.

2. За преквалификација или доквалификација

– Правното лице покрај Програмата, Одлуката и Барањето доставува список на работници за кои ќе се спроведе преквалификација или доквалификација; Одлука од надлежниот орган во правното лице за почетокот и времетраењето на преквалификацијата или доквалификацијата и пресметка на потребните средства за исплата на бруто личните доходи на лицата од списокот;

– Министерството за труд и социјална политика, врз основа на приложената документација, издава согласност за учество со дел од републички средства во спроведувањето на преквалификацијата или доквалификацијата преку исплата на личните доходи и соодветните даноци и придонеси, најдолго за три месеци. Пресметката на републичкиот дел ќе биде во висина од 60% од просечниот чист личен доход во стопанството на Републиката остварен во последните три месеци и соодветните даноци и придонеси од личниот доход;

– преквалификацијата или доквалификацијата ќе се одвива во утврдениот рок и времетраење;

– републичките средства, Министерството за труд и социјална политика ги пренесува на правното лице месечно.

3. За паричен надоместок

– Правното лице доставува Програма за повторно вработување на работниците на кои им престанал работниот однос поради стечај и ликвидација, со список на работниците и пресметка на потребните средства;

– Министерството за труд и социјална политика, врз основа на приложената документација, издава согласност за финансирање на програмата во висина на 60% до 24 просечни лични доходи во стопанството на Републиката остварени во последните три месеци, по работник;

– утврдениот износ Министерството за труд и социјална политика го пренесува на жиро сметката на правното лице кое ги вработува работниците.

VI

Спроведување и следење на Програмата

1. Оваа програма ќе се спроведува континуирано, од денот на нејзиното донесување заклучно со 31 декември 1992 година.

2. Правните лица програмите ќе можат да ги доставуваат до Министерството за труд и социјална политика во текот на годината а најдоцна до 30 август 1992 година.

3. За навременото и наменското користење на средствата кои се обезбедуваат во согласност со оваа програма се грижат правните лица, Заводот за вработување и другите општествени субјекти, во согласност со своите права и одговорности.

4. Министерството за труд и социјална политика континуирано ќе ја следи реализацијата на оваа програма и преку инспекцијата на трудот ќе интервенира за нејзиното спроведување, а по потреба ќе ја информира Владата на Република Македонија и ќе презема други мерки за нејзино остварување.

VII

Оваа програма да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-679/1
6 март 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

246.

Врз основа на член 154 став 4 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/91), Министерството за здравство, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗВАЊЕТО ПРИМАРИУС

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат поблиските услови и начинот за доделување на звањето примариус на здравствените работници со завршен медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет (во натамошниот текст: лекарите, стоматолозите и дипломираните фармацевти).

Член 2

Лекарите, стоматолозите и дипломираните фармацевти можат да се здобијат со звањето примариус, во смисла на член 154 од Законот за здравствена заштита, ако:

1) положиле специјалистички испит од одредена гранка на специјалност предвидена со Правилникот за гранките и времетраењето на специјализацијата на здравствените работници со високо образование;

2) имаат најмалку 15 години успешна работа за унапредувањето, организирањето и во спроведувањето на здравствената заштита;

3) имаат објавено стручни или научни трудови од соодветна гранка на медицината, стоматологијата односно фармацијата;

4) покажале позитивни резултати во стручното издигање и усовршување на здравствените работници и здравствените соработници, како наставници или предавачи на медицинските образовни организации, на курсеви, семинари или на други облици на стручно усовршување или покажале организациони способности.

Лекарите, стоматолозите и дипломираните фармацевти кои не се стекнале со одредена специјалност можат да се стекнат со звањето примариус ако покрај условите од член 154 став 2 од законот за здравствената заштита ги исполнуваат условите предвидени во став 1 точките 2, 3 и 4 на овој член.

Член 3

Се смета дека здравствените работници покажале позитивни резултати во работата во унапредувањето, организирањето и во спроведувањето на здравствената заштита, во смисла на став 1 точка 4 и став 2 од член 2 на овој правилник, ако исполнуваат еден од следните критериуми:

1) со својата работа да придонеле за унапредувањето и подобрувањето на здравствената состојба на населението и на санитарно хигиенската и епидемиолошката состојба на одредено подрачје;

2) да придонеле за унапредувањето, организацијата и развојот на здравството на одредено подрачје, односно за ефикасноста, рационалноста и економичноста во работењето на здравствената организација или на поголема организациона единица во таа здравствена организација.

Член 4

Како стручни или научни трудови, во смисла на член 2 став 1 точка 3 на овој правилник, се сметаат трудовите објавени во стручните списанија, публикации, зборници на лекарските друштва и медицинските

факултети во Републиката и во странство, издадените учебници и монографии и магистерските, одбранети специјалистички трудови и докторски дисертации.

Кандидатот за звањето примариус во повеќе од половината на трудовите треба да биде прв автор.

Член 5

Елаборатите, анализите и другите стручни материјали кои не се објавени, а им послужиле на органите, организациите или фондот за здравствено осигурување во решавањето на проблемите во здравствената заштита, можат да се сметаат како стручни трудови во смисла на член 4 на овој правилник, ако се прифатени или прикажани на соодветните органи на корисниците.

Член 6

Постапката за доделување на звањето примариус се поведува по предлог на здравствената организација каде здравствениот работник е вработен или по барања на здравствениот работник.

Кон предлогот односно барањето за доделување на звањето примариус се прилага:

1) заверен препис од дипломата за завршен медицински, стоматолошки односно фармацевтски факултет;

2) заверен препис од уверението за положен специјалистички испит, освен во случаите од член 2 став 2 на овој правилник;

3) лична биографија на кандидатот;

4) потврда за движењето во работата во здравствената дејност по полагањето на стручниот испит;

5) список на објавените стручни и научни трудови со примерок од секој труд и со назначување каде се објавени, односно потврда за денот, местото и органот односно комисијата пред која трудот е прифатен односно органот;

6) писмено мислење на стручниот колегиум или друго стручно тело на здравствената организација во која кандидатот за примариус работи, односно за здравствени работници кои вршат дејност со личен труд, писмено мислење од соодветната комора, за покажаниот успех во унапредувањето, организирањето и спроведувањето на здравствената заштита;

7) писмено мислење за постигнатите резултати во стручното усовршување на здравствени работници од сите профили и степени на стручност, издадено од организацијата која стручната настава, односно усовршувањето го организира.

Предлогот, односно барањето за доделувањето на звањето примариус, заедно со сите прилози, се доставува до Министерството за здравство.

Член 7

Посебната комисија за доделување на звањето примариус се формира од редот на најистакнатите здравствени работници во Република Македонија.

Комисијата за доделување на звањето примариус има претседател, заменик на претседателот и 5 члена.

Мандатот на комисијата за доделување на звањето примариус трае 4 години.

Член 8

Начинот на работата на комисијата за доделување на звањето примариус се уредува со деловникот за работа на комисијата.

Член 9

На лекарите, стоматолозите, односно фармацевтите на кои им е доделено звањето примариус им се издава уверение според образецот кој е составен дел на овој правилник.

Уверението за доделување звање примариус го потпишува министерот за здравство и претседателот на комисијата.

За издадените уверенија за звањето примариус се води посебен регистар.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за поблиските услови и начинот на доделувањето на звањето примариус („Службен весник на СРМ“ бр. 27/84).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-440

24 февруари 1992 година
Скопје

Министер за здравство,
д-р Перко Колевски, с.р.

Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Бр. _____

_____ 199 _____ год.

Скопје

Врз основа на член 9 од Правилникот за поблиските услови за доделување на звањето примариус („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/92 и Одлуката на Комисијата за доделување на звањето примариус, Министерството за здравство издава

УВЕРЕНИЕ

На _____

(име, татково име и презиме)

роден-а на _____

година во _____

општина _____

Република Македонија, му-й се доделува звањето

ПРИМАРИУС

(МП)

Претседател
на комисијата,

Министер
за здравство,

ОБЈАВА

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, во смисла на став 3 од член 18 од Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ бр. 10/73, 51/88 и 20/90 и 32/91) објавува дека во регистарот на производители на лозов саден материјал се запишува следното претпријатие:

– ПОС ЗСС „Петровец“ с. Петровец – Скопје за производство на лозов саден материјал, Регистарски број 35, Решение број 10-2014/2 од 6.III.1992 година.

Бр. 10-2014/3

6 март 1992 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с.р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

21.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18, март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1991 ГОДИНА

Член 1

Личните доходи остварени од 1966 до 1991 година кои се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат спрема личните доходи од 1991 година како последна календарска година која и претходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризациони коефициенти кои се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на личните доходи на сите вработени на територијата на Републиката и тоа:

Година	Коефициенти
1	2
1966	99.779,287
1967	85.921,053
1968	78.360,000
1969	69.881,094
1970	59.423,660
1971	49.594,937
1972	41.504,237
1973	35.683,060
1974	27.721,698
1975	22.414,188
1976	19.787,879
1977	16.892,785
1978	13.943,060
1979	11.683,897
1980	9.620,232
1981	7.296,995
1982	5.628,771
1983	4.477,032
1984	3.268,268
1985	1.984,601
1986	991,832
1987	492,430
1988	182,994
1989	10,347
1990	1,843
1991	1,000

Член 2

Пензиите пресметани според член 1 на оваа одлука се сведуваат од просечно на месечно ниво со процент од 27,73% што претставува сооднос на нивото на просечниот личен доход од ноември 1991 година коригиран со ефектот од процентот на бројот на вработените кои не исплатиле личен доход во тој месец и просечниот личен доход за 1991 година.

Со процентот од став 1 на овој член на месечно ниво се сведуваат и паричните надоместоци од инвалидското осигурување.

Процентот од став 1 на оваа одлука ќе се применува и на посебните категории осигуреници.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Бр. 02-812
18 март 1992 година
Скопје

Претседател,
Владо Додевски, с.р.

22.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18, март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИКОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ДОМАКИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА

Член 1

При остварувањето на правото на додаток на пензијата се смета дека ниту корисникот на пензијата ниту членовите на неговото домаќинство немаат други приходи доволни за издржување ако:

1) приходите остварени врз основа на работен однос (лични доходи, надоместоци, пензии) не изнесуваат повеќе од 2.400,00 динари месечно по член на домаќинството;

2) катастарскиот приход од вршење на земјоделската дејност не изнесува повеќе од 1.200,00 динари годишно по член на домаќинството;

3) приходите од вршење на самостојна или професионална дејност, или од интелектуални услуги како и приходи од имотни права што подлежат на данок не изнесуваат повеќе од 1.200,00 динари месечно по член на домаќинството.

При утврдувањето на висината на приходите на домаќинството на корисникот на пензијата од став 1 на овој член се сметаат приходите остварени за годината што претходи на годината во која е поднесено барањето за остварување право на додаток на пензијата.

Член 2

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство немаат остварено приходи во претходната година, а такви приходи оствариле во тековната година во која се остварува правото на додаток на пензијата, за утврдување на приходите по член на семејството се земаат просечните приходи остварени во таа година, освен чистиот личен доход на корисникот на пензија остварен во месеците пред пензионирањето во тековната година.

Член 3

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство имаат остварено приходи во претходна-

та година, а таквите приходи се смалени во годината во која се остварува правото на додаток на пензијата, за утврдување на приходите по член на семејството се земаат приходите остварени во годината во која се остварува правото на додаток на пензијата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на РМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Бр. 02-814
18 март 1992 година
Скопје

Претседател,
Владо Додевски, с.р.

23.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на СРМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18. март 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ЛИЧЕН ДОХОД ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ПО 1 ЈАНУАРИ 1966 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 1992 ГОДИНА

Член 1.

Со оваа одлука се утврдува пензиската основа на осигурениците и лицата кои не оствариле личен доход односно надоместок на личниот доход по 1 јануари 1966 година

Член 2

Пензиската основа за осигурениците и лицата од член 1 на оваа одлука се утврдува според стручната подготовка и тоа од следните пензиски основи:

- 1) За висока стручна подготовка 8.800,00 дин.
- 2) за виша стручна подготовка или подготовка на висококвалификуван работник . . 7.000,00 дин.
- 3) За средна стручна подготовка или подготовка на квалификуван работник. 5.600,00 дин.
- 4) За стручна подготовка на полуквалификуван работник односно низа стручна подготовка 4.600,00 дин.
- 5) За осигуреници и лица без стручна подготовка 4.000,00 дин.

Член 3

Износите одредени во член 2 на оваа одлука се сметаат како просечен личен доход остварен во 1991 година и служат за утврдување на пензиската основа за осигуреници и лица кои право на пензија остваруваат во 1992 година

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Бр. 02-813
18 март 1992 година
Скопје

Претседател,
Владо Додевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Незакет Асановска, застапувана од адвокатот Бранко Алексов.

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје на тужениот му е поставен за привремен старател адвокатот Валеријан Монеvски од Скопје, кој ќе го застапува во постапката се додека тој или негов полномошник не се јават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIV П. бр. 2390/91. (66)

Пред овој суд заведен е спор за поништување на договор за подарок и утврдување на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителите Горѓи Стефановски и други од с. Брњарци, Скопско, против тужените Панче Стефановски и други од Скопје, како и тужената Вера Зибер од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Вера Зибер од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, I П. бр. 467/92. (67)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Се повикува лицето Бајрами Рамазан од Гостивар да се јави во Општинскиот суд во Гостивар во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас за да може да ги застапува своите интереси по тужбата на тужителот ТПОС „Гостиварска трговија“ од Гостивар за отказ на стан под П.бр.83/92.

Доколку во определениот рок не се јави, на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој што ќе ги штити неговите интереси до правосилното окончавање на овој спор.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 83/92. (65)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на Блажевски Софроније од с. Јегуновце против Кочовски Иљо, Кочовски Драго и Кочовски Мио, сите од с. Јегуновце.

Се повикува тужениот Кочовски Иљов Мио од с. Јегуновце, сега со непозната адреса во САД, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок, да одреди полномошник. Доколку не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјална работа Тетово ќе му биде одреден привремен застанник кој ќе го застапува до правосилното окончавање на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 221/92. (64)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7012/91, од регистарска влошка бр. 1-13527-о-о-о, го запиша во судскиот регистар основањето на општественото претпријатие под фирма: Општествено претпријатие за меѓународна и внатрешна шпедиција, трговија и туризам „ДТС“ Скопје, Д.О.О., Скопје.

Седиштето на претпријатието е во Скопје, булевар „АВНОЈ“ бр. 70.

Дејности: Трговија на мало: 070/111 – леб, печива, млеко и млечни производи, 070112 – зеленчук, овошје и преработки, 070113-месо, живина, риба и месни преработки, 070114 – разни животни артикли, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, 070121 – текстил и конфекција, 070122 – обувки, кожа, гума и пластика, 070123 – метална и електротехничка стока, 070124 – огрев, и градежен материјал, 070125 – намештај, 070126 – керамика, стакло и порцелан, 070127 – бои, лакови и хемикалии, 070128 – книги, канцелариски материјал и прибор, 070129 – тутун и останати непрехранбени производи, 070132 – останата трговија со мешана стока, 070140 – трговија на мало со возила и делови, 070150 – трговија на мало со деривати од нафта.

Трговија на големо: 070211 – житарици и мелнички производи, 070212 – зеленчук, овошје и преработки, 070213 – алкохолни пијалаци, 070214 – стока и живина, 070219 – разни животински артикли и производи за домашни потреби, 070221 – текстил и конфекција, 070222 – сурова кожа, волна и сл., 070224 – градежен, санитарен и инсталационен материјал, 070225 – хемиски производи, бои и лакови, 070226 – хартија, канцелариски материјал и прибор, 070229 – тутун и останати непрехранбени производи, 070230 – трговија на големо со возила, делови и прибор, 070240 – трговија на големо со деривати од нафта, 070250 – трговија на големо со мешана стока, 070260 – трговија на големо со индустриски отпадоци, 013500 – собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци, 060502 – превоз на стоки во друмскиот сообраќај, 080201 – туристички агенции, 080202 – туристички бироа, 090121 – поправка и одржување на друмски моторни возила, 090122 – поправка и одржување производи од прецизна механика, 090124 – услуги од металопреработувачкото занаетчиство на домаќинствата, 090129 – останати услуги на металопреработувачкото занаетчиство, 090131 – поправка и одржување на електрични апарати за домаќинството, 090132 – поправка и одржување на радио, ТВ и телефонски апарати и уреди, 090139 – поправка и одржување на електрични машини и останати електротехнички апарати и уреди, 110301 – јавни складишта, 110302 – услуги за реклами и економска пропаганда, 110303 – комерцијални работи на остварување на функцијата на прометот на стоки и услуги, 110309 – услуги за внатрешна на шпедиција, посредничтво, вршење комисиони работи во областа на прометот со стоки и сообраќајот и сл. – доработка, преработка, производство и монтажа на финални производи од метали и хартии, ПВС материјали, електротехнички производи, секундарни сировини, полупроизводи во класа.

Надворешно-трговско работење: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи – меѓународна шпедиција (отпремништво), – меѓународен транспорт, прометноагенциски работи, – повторен извоз на привремено увезени стоки (реекспорт), – посредување во надворешниот трговски промет, – купување стока во странство и продажба на тие стоки во странство, – застапување на странски лица, – продажба на странска стока од консигнација и во слободните царински продавници, – малограничен промет и организација на меѓународни саеми.

Претпријатието за своите обврски одговара со својот имот.

Претпријатието го застапува и претставува в.д. директорот Воденичарски Владимир, без ограничување.

Во надворешно-трговскиот промет договори заклучува и претпријатието го застапува и претставува в.д. директорот Воденичарски Владимир, без ограничување.

Претпријатието спрема трети лица во прометот истанува самостојно, во свое име и за своја сметка.

Претпријатието е основано со одлука бр. 12-а/91 од 17. IX. 1991 година на Претпријатието „ДТС-ХОЛДИНГ“ П.О. Дубровник, „Пут Републике“ 5-а.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7012/91. (125)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 262 од 6. II. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15534-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет. Основач: Благород Ивановски од Скопје, ул. „Даме Груев“ 5/6-1, Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и мало „Блик“, Ц.О., увоз-извоз – Скопје, ул. „Даме Груев“ 5/6-1.

Дејности: 020140, 020302, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 060602, 110903, 110909.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настанува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет е Благород Ивановски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 262/92. (287)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10179/91, на регистарска влошка бр. 1-13592-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за туристичко угостителски услуги и промет со прехранбени производи „Банкотурс“ д.о.о. со ц.о., Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука бр. 230 одб. XII. 1991 година.

Дејности: 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 070111, 070113, 070114, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219.

Во правниот промет има неограничени овластувања.

За преземените обврски одговара со својот имот.

Зорица Ицева, в.д. директор, со целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10179/91. (128)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 624/92, на регистарска влошка бр. 1-15865-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост како д.о.о. и запишувањето право за вршење работи во надворешно-трговски промет под фирма: Трговско претпријатието за промет и услуги „Палермо-Комерц“ д.о.о., увоз-извоз, Македонски Брод, ул. „Маршал Тито“ бр. 25.

Претпријатието е основано со акт за основање од 20. I. 1991 година, а основач е Митрески Сашо од Македонски Брод.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090209, 110302, 110303, 110304, 110309, 070310, 070320.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Застапник во внатрешен и надворешен трговски промет е Митрески Сашо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 624/92. (288)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8229/91, на регистарска влошка бр. 1-13264-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатието под фирма: Претпријатието за промет и услуги „Вола“ д.о.о., Скопје, ул. „Горги Пешков“ бр. 4. Сократен назив на фирмата е „Вола“, Д.О.О., Скопје.

Дејности: 06503, 070127, 07013, 070132, 070140, 070225, 070230, 070250, 090121, 110309, 110909, 120190.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истанува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Директор на претпријатието е Иван Милошевски, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8229/91. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9499/91, на регистарска влошка бр. 1-13550-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатието за посредување, промет и услуги „Тапшан“, Д.О.О., експорт-импорт, Скопје, с. Љубанци, З.П. Кучевиште. Сократен назив: „Тапшан“, Д.О.О., експорт-импорт, Скопје.

Претпријатието е основано со Договор за основање бр. 01-01/91 од 24. XII. 1991 година од основачите: Тапшановски Живко и Костадинов Стевчо.

Дејности: 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070231, 070251, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 060501, 060502, 060503, 060601, 060201, 060202, 110101, 080190.

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истанува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Тапшановски Живко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9499/91. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5827/91, на регистарска влошка бр. 1-13066-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатието за производство и промет на големо и мало „Вла-Биби“ увоз-извоз, Д.О.О. – Скопје, ул. „Стрезово“ бр. 6.

Претпријатието е основано со акт за основање од 25. IX. 1991 година. Основач е Здравески Драги.

Дејности: 070114, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 07014, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070250, 012201, 012310, 012322, 012323, 050302, 090140, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и наворешно трговско работење е Здравеска Трајанка, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5827/91. (117)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10022/91, на регистарска влошка бр. 1-15152-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, угостителство и туризам „Бумеранг“ увоз-извоз, П.О., Куманово, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 8.

Дејности: 011010, 011092, 011099, 011113, 011119, 011231, 011232, 011299, 011311, 011312, 01313, 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011413, 011419, 011420, 011527, 011721, 011722, 011741, 011799, 011941, 011949, 012001, 012130, 012142, 012321, 012421, 012429, 012642, 012691, 013021, 013022, 013122, 013400, 013500, 020110, 050100, 090123, 090124, 090129, 090131, 090139, 090140, 110303, 110309, 110403, 110404, 11620, 110903, 080121, 080121, 080122, 080123, 080429, 080129, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070127, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 060222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310 и 070320.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 25. XII. 1991 година, а основач е Лазаревски Зоран.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства. Потполна одговорност (П.О.).

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Лазаревски Зоран, директор, со целосни овластувања, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10022/91. (118)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7986/91, на регистарска влошка бр. 1-12870-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за промет и услуги „Ал-Ма-Ко“, ц.о., експорт-импорт, Скопје, ул. „Даме Груев“ 7-4/19

Основачи се:

1. Мира Николовска, ул. „Никола Тримпаре“ 18/11, Скопје, л.к. бр. 816477 – СВР Скопје, МБ 1904944455019;
2. Билјана Трпкова, ул. „Васил Горгов“ 26/12, Скопје, л.к. бр. 974910 – СВР Скопје, МБ 2009952455200;
3. Мирјана Цветковска, ул. „Даме Груев“ 7, Скопје, л.к. бр. 1102351 – СВР Скопје, МБ 1308951455154.

Одлука за основање бр. 01-32 од 18. XI 1991 година.

Дејности: 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 07025, 07026, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07014, 07013, 070132, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Австрија, Италија и Маџарска.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува за своја сметка и во свое име. За обврските во приватниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства целосно (ц.о.)

Трпкова Билјана, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7986/91. (119)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8714/91, на регистарска влошка бр. 1-131126-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за трговија на големо и мало „МТТ-Комерц“, Д.О.О., Скопје, ул. „Иван Цанкар“ 17-а.

Претпријатието е основано со акт бр. 1/91 од 12. XII. 1991 година, а основачи се Антигона Буклеска и Виктор Буклески. Дејности: 070121, 070123, 070129, 070132, 070221, 07023, 070229, 070250, 070260, 110302, 110309, 110303, 07021.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Антигона Буклеска, работодавен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8714/91. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10192/91, на регистарска влошка бр. 1-13687-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „Банкопромет“ ДОО со ЦО, Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3. Претпријатието го основа Стопанска банка АД – Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 7, со одлука за основање од 6. XII. 1991 година.

Дејности: 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260.

Дејност во надворешен трговски промет: 070320.

Во правниот промет има неограничени овластувања.

За преземените обврски одговара со ситот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Велко Стојчев, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10192/91. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8300/91 на регистарска влошка бр. 1-13728-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз „Кико-комерц“, Ц.О., Скопје, ул. „Социјалистичка Зора“ 66 Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 9. XII. 1991 година.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013060, 013071, 013072, 013073, 013074, 013080, 013091, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013200, 013310, 013320, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 020202, 030001, 030002, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260.

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Крстовски Мирко, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8300/91. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10905/91, на регистарска влошка бр. 1-1600-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството лицето овластено за застапување со следните податоци: Акционерското друштво за производство на нафтни деривати Рафинерија за нафта „Скопје“, п.о. Скопје запишува промена на својството на лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет Бојан Жантески, в.д. генерален директор, без ограничување, кој во иднина ќе има својство на генерален директор без ограничување во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10905/91. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7660/91, на регистарска влошка бр. 1-13100-0-0-0, го запишта во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето на право на работење во надворешно-трговски примет под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги, „Икос“, Ц.О., увоз-извоз, Скопје (општина „Центар“).

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.XI.1991 година, а основач е Костоски Игор од Скопје.

Дејности: 0113, 011314, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 07013, 070132, 110909, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320; – застапување на странски фирми и реекспорт; – консигнациона продажба; – малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија, Австрија, Италија и Маџарска.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сорени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства – целосно (Ц.О.).

Директор на претпријатието и застапник во надворешно-трговскиот промет е Костоски Игор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7660/91. (127)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 140/91 од 23.XII.1991 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието за промет на големо и мало „Антропромет“ – Скопје.

За стечаен судија се именува Ружица Топличанец, судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109/2-39, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 16.IV.1992 година во 9 часот, соба бр.81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (289)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр.82/91 од 15.XI.1991 година ја заклучи ликвидационата постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „Таир Комерц“ од Скопје. По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (290)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението л.бр. 65/91 од 20.XII.1991 година ја заклучи ликвидационата постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „Мартин Компани“, Д.О.О., експорт-импорт од Скопје. По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 96/91 од 24.XII.1991 година ја заклучи ликвидационата постапка над Претпријатието за промет на големо

„Либела промет“ увоз-извоз од Скопје. По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (292)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 91/91 од 17.XII.1991 година ја заклучи ликвидационата постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало „Лебед“ од Скопје. По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (293)

СОДРЖИНА

228. Закон за изменување на Законот за работните односи	233
229. Одлука за стапката на придонесот за вработување за 1992 година	233
230. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи	234
231. Одлука за висината на дневниците за службено патување во Република Словенија и Република Хрватска	234
232. Решение за именување републички советник во Министерството за правосудство и управа	234
233. Решение за именување републички советник на Министерството за внатрешни работи	234
234. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи	235
235. Решение за разрешување од должноста помошник на Републичкиот секретар за внатрешни работи	235
236. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за внатрешни работи	235
237. Решение за разрешување од должноста советник на републичкиот секретар за внатрешни работи	235
238. Решение за разрешување од должноста советник на републичкиот секретар за внатрешни работи	235
239. Решение за назначување помошник на министерот за внатрешни работи	235
240. Решение за назначување помошник на министерот за внатрешни работи	236
241. Решение за назначување помошник на министерот за внатрешни работи	236
242. Решение за назначување советник на министерот за внатрешни работи	236
243. Решение за назначување советник на министерот за внатрешни работи	236
244. Програма за заштита на социјално загрозеното население во 1992 година	236
245. Програма за обезбедување на правата на работниците за чия работа престанува потребата заради структурно прилагодување на стопанството во 1992 година	239
246. Правилник за поблиските услови за доделување на звањето примариус	242
Објава за запишување на регистар на производителите на лозов саден материјал	243

Општи акти на фондовите и заводите

21. Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на ниво на личните доходи од 1991	244
22. Одлука за определување висината на приходите на корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство од кои зависи правото на додаток на пензија	245
23. Одлука за утврдување на пензиската основа на осигурениците и лицата кои не оствариле личен доход односно надоместок на личниот доход по 1 јануари 1966 година за пензии оставарени во 1992 година	244